

**РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ЗА СТУДИСКАТА 2018/2019 год.
(ПРВ - ЗИМСКИ СЕМЕСТАР)**

ФИЗИЧКО ВОСПИТУВАЊЕ I - ГОДИНА

час	Време на одржување	ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЕДА	Време на одржување	ЧЕТВРТОК	ПЕТОК
1	7.30 – 8.15 14 – 14.45	Гимнастика В – I	Гимнастика В – I	Гимнастика В – II	14 – 14.45	Гимнастика – Т Амфитеатар - ПМФ	Анатомија - Т Амфитеатар - ПМФ
2	8.20 – 9.05 14.50 – 15.35	Гимнастика В – I	Гимнастика В – I	Гимнастика В – II	14.50 – 15.35	Гимнастика -Т Амфитеатар - ПМФ	Анатомија - В Амфитеатар - ПМФ
3	9.20 – 10.05 15.50 – 16.35	Гимнастика В – II	Гимнастика В – IV	Гимнастика В - III	15.50 – 16.35	Историја на ФК-Т Амфитеатар - ПМФ	Изборен – 1 Амфитеатар - ПМФ
4	10.10 – 10.55 16.40 – 17.25	Гимнастика В – II	Гимнастика В – IV	Гимнастика В - III	16.40 – 17.25	Историја на ФК-Т Амфитеатар - ПМФ	Изборен - 2 Амфитеатар - ПМФ
5	11.00 – 11.45 17.30 – 18.15				17.30 – 18.15	Историја на ФК-Т Амфитеатар - ПМФ	Изборен ¹ - 3 Амфитеатар - ПМФ
6	11.50 – 12.35 18.20 – 19.05	Гимнастика В - III	Гимнастика В – IV		18.20 – 19.05	Историјана ФК-Т Амфитеатар - ПМФ	Историја на ФК - В Амфитеатар - ПМФ
7	12.40 – 13.25 19.10 – 19.55	Гимнастика В - III	Гимнастика В – IV		19.10 – 19.55	Историја на ФК –В Амфитеатар - ПМФ	Историја на ФК - В Амфитеатар - ПМФ

**ТЕОРЕТСКАТА НАСТАВА КОЈА ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ВО АМФИТЕАТАРОТ НА ПМФ (ИНСТИТУТ ПО ХЕМИЈА) ЌЕ СЕ ОДРЖУВА СЕКОГАШ
ПОПЛАДНЕ ВО ТЕРМИНИТЕ ОД 14 ДО 20 ЧАСОТ**

Изборните предмети 1, 2 и 3 се избираат од понудената листа од ФФОСЗ

ПРВА ГОДИНА - ГИМНАСТИЧКА САЛА

РАСПОРЕД КОГА НАСТАВАТА Е ПРЕТПЛАДНЕ

УЧЕБНА 2018/2019 год. – ПРВ - ЗИМСКИ СЕМЕСТАР

час	Време на одржување	ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЕДА	ЧЕТВРТОК	ПЕТОК
1	7.30 – 8.15	Гимнастика В – I	Гимнастика В – I	Гимнастика В – II		
2	8.20 – 9.05	Гимнастика В – I	Гимнастика В – I	Гимнастика В – II		
3	9.20 – 10.05	Гимнастика В – II	Гимнастика В – IV	Гимнастика В - III		
4	10.10 – 10.55	Гимнастика В – II	Гимнастика В – IV	Гимнастика В - III		
5	11.00 – 11.45					
6	11.50 – 12.35	Гимнастика В - III	Гимнастика В – IV			
7	12.40 – 13.25	Гимнастика В - III	Гимнастика В – IV			

ПРВА ГОДИНА - АМФИТЕАТАР НА ПМФ - ИНСТИТУТ ПО ХЕМИЈА

РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ЗА СТУДИСКАТА 2018/2019 год.
(ПРВ - ЗИМСКИ СЕМЕСТАР)

час	Време на одржување	ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЕДА	ЧЕТВРТОК	ПЕТОК
1	14 – 14.45				Гимнастика – Т Амфитеатар - ПМФ	Анатомија - Т Амфитеатар - ПМФ
2	14.50 – 15.35				Гимнастика -Т Амфитеатар - ПМФ	Анатомија - В Амфитеатар - ПМФ
3	15.50 – 16.35				Историја на ФК-Т Амфитеатар - ПМФ	Изборен – 1 Амфитеатар - ПМФ
4	16.40 – 17.25				Историја на ФК-Т Амфитеатар - ПМФ	Изборен - 2 Амфитеатар - ПМФ
5	17.30 – 18.15				Историја на ФК-Т Амфитеатар - ПМФ	Изборен - 3 Амфитеатар - ПМФ
6	18.20 – 19.05				Историјана ФК-Т Амфитеатар - ПМФ	Историја на ФК - В Амфитеатар - ПМФ
7	19.10 – 19.55				Историја на ФК –В Амфитеатар - ПМФ	Историја на ФК - В Амфитеатар - ПМФ

ПОПЛАДНЕ

РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ЗА СТУДИСКАТА 2018/2019 год. (ПРВ - ЗИМСКИ СЕМЕСТАР)

ФИЗИЧКО ВОСПИТУВАЊЕ I - ГОДИНА

час	Време на одржување	ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЕДА	Време на одржување	ЧЕТВРТОК	ПЕТОК
1					14 – 14.45	Гимнастика – Т Амфитеатар - ПМФ	Анатомија - Т Амфитеатар - ПМФ
2					14.50 – 15.35	Гимнастика -Т Амфитеатар - ПМФ	Анатомија - В Амфитеатар - ПМФ
3	15.30 – 16.15	Гимнастика В – I	Гимнастика В – II	Гимнастика В - III	15.50 – 16.35	Историја на ФК-Т Амфитеатар - ПМФ	Изборен – 1 Амфитеатар - ПМФ
4	16.20 – 17.05	Гимнастика В – I	Гимнастика В – II	Гимнастика В - III	16.40 – 17.25	Историја на ФК-Т Амфитеатар - ПМФ	Изборен-2 Амфитеатар - ПМФ
5	17.15 – 18.00	Гимнастика В – II	Гимнастика В – IV	Гимнастика В – III	17.30 – 18.15	Историја на ФК-Т Амфитеатар - ПМФ	Изборен ²⁻³ Амфитеатар - ПМФ
6	18.05 – 18.50	Гимнастика В – II	Гимнастика В – IV	Гимнастика В - I	18.20 – 19.05	Историјана ФК-Т Амфитеатар - ПМФ	Историја на ФК - В Амфитеатар - ПМФ
7	18.55 – 19.40	Гимнастика В - III	Гимнастика В – I	Гимнастика В – IV	19.10 – 19.55	Историја на ФК –В Амфитеатар - ПМФ	Историја на ФК - В Амфитеатар - ПМФ

ТЕОРЕТСКАТА НАСТАВА КОЈА ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ВО АМФИТЕАТАРОТ НА ПМФ (ИНСТИТУТ ПО ХЕМИЈА) ЌЕ СЕ ОДРЖУВА СЕКОГАШ
ПОПЛАДНЕ ВО ТЕРМИНИТЕ ОД 14 ДО 20 ЧАСОТ

ТЕОРЕТСКАТА НАСТАВА ОД ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ВО АМФИТЕАТАРОТ НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Изборните предмети 1, 2 и 3 се избираат од понудената листа од ФФОСЗ

ПРВА ГОДИНА - ГИМНАСТИЧКА САЛА

РАСПОРЕД КОГА НАСТАВАТА Е ПОПЛАДНЕ

УЧЕБНА 2018/2019 год. – ПРВ - ЗИМСКИ СЕМЕСТАР

час	Време на одржување	ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЕДА	ЧЕТВРТОК	ПЕТОК
1						
2						
3	15.30 – 16.15	Гимнастика В – I	Гимнастика В – II	Гимнастика В - III		
4	16.20 – 17.05	Гимнастика В – I	Гимнастика В – II	Гимнастика В - III		
5	17.15 – 18.00	Гимнастика В – II	Гимнастика В – IV	Гимнастика В – III		
6	18.05 – 18.50	Гимнастика В – II	Гимнастика В – IV	Гимнастика В - I		
7	18.55 – 19.40	Гимнастика В - III	Гимнастика В – I	Гимнастика В – IV		

ФИЗИЧКО ВОСПИТУВАЊЕ II – ГОДИНА

РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ВО СТУДИСКАТА 2018/2019 год. ТРЕТ (ЗИМСКИ) СЕМЕСТАР

час	Време на одржување	ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЕДА	ЧЕТВРТОК	ПЕТОК
1	7.30 – 8.15 14 – 14.45	Изборен – 7			Методологија со статистика – В – I	
2	8.20 – 9.05 14.50 – 15.35	Изборен – 8			Методологија со статистика – В - I	
3	9.20 – 10.05 15.50 – 16.35	Изборен – 9	Амфитеатар Социологија на ФЗОС и Спорт- В – I и II	Амфитеатар Социол.на ФЗОС – Т	Методологија со статистика – В - II	
4	10.10 – 10.55 16.40 – 17.25	Амфитеатар Методологија со статист. – Т	Амфитеатар Социологија на ФЗОС - В – I и II	Амфитеатар Социол.на ФЗОС – Т	Методологија со статистика – В - II	
5	11.00 – 11.45 17.30 – 18.15	Амфитеатар Методологија со статист. – Т	Амфитеатар Физиологија – Т	Амфитеатар Педагогија –Т		
6	11.50 – 12.35 18.20 – 19.05	Амфитеатар Метод. Со стат. – Т	Амфитеатар Физиологија – В – I и II	Амфитеатар Педагогија –Т		
7	12.40 – 13.25 19.10 – 19.55	Амфитеатар Метод. Со стат. – Т				

ВТОРА ГОДИНА - АМФИТЕАТАР НА ФФОСЗ

УЧЕБНА 2018/2019 год. – ТРЕТ (ЗИМСКИ) СЕМЕСТАР

час	Време на одржување	ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЕДА	ЧЕТВРТОК	ПЕТОК
1	7.30 – 8.15 14 – 14.45					
2	8.20 – 9.05 14.50 – 15.35					
3	9.20 – 10.05 15.50 – 16.35		Амфитеатар Социологија на ФЗОС - В - I	Амфитеатар Соц.на ФЗОС - Т		
4	10.10 – 10.55 16.40 – 17.25	Амфитеатар Методологија со статист. – В – I и II	Амфитеатар Социологија на ФЗОС - В - II	Амфитеатар Соц.на ФЗОС - Т		
5	11.00 – 11.45 17.30 – 18.15	Амфитеатар Методологија со статист. – В – I и II	Амфитеатар Физиологија – Т	Амфитеатар Педагогија –Т		
6	11.50 – 12.35 18.20 – 19.05	Амфитеатар Методо. Со стат. – Т	Амфитеатар Физиологија – В	Амфитеатар Педагогија –Т		
7	12.40 – 13.25 19.10 – 19.55	Амфитеатар Методо. Со стат. – Т				

ВТОРА ГОДИНА - УЧИЛНИЦА - 2

РАСПОРЕД КОГА НАСТАВАТА Е ПРЕТПЛАДНЕ

УЧЕБНА 2018/2019 год. - ТРЕТ (ЗИМСКИ) СЕМЕСТАР

час	Време на одржување	ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЕДА	ЧЕТВРТОК	ПЕТОК
1	7.30 – 8.15 14 – 14.45	Изборен – 7			Методологија со статистика – В – I	
2	8.20 – 9.05 14.50 – 15.35	Изборен – 8			Методологија со статистика – В - I	
3	9.20 – 10.05 15.50 – 16.35	Изборен – 9			Методологија со статистика – В - II	
4	10.10 – 10.55 16.40 – 17.25				Методологија со статистика – В - II	
5	11.00 – 11.45 17.30 – 18.15					
6	11.50 – 12.35 18.20 – 19.05					
7	12.40 – 13.25 19.10 – 19.55					

ВТОРА ГОДИНА - УЧИЛНИЦА - 2

РАСПОРЕД КОГА НАСТАВАТА Е ПОПЛАДНЕ

УЧЕБНА 2018/2019 год. – ТРЕТ (ЗИМСКИ) СЕМЕСТАР

час	Време на одржување	ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЕДА	ЧЕТВРТОК	ПЕТОК
1	7.30 – 8.15 14 – 14.45					
2	8.20 – 9.05 14.50 – 15.35					
3	9.20 – 10.05 15.50 – 16.35	Изборен – 7			Методологија со статистика – В – I	
4	10.10 – 10.55 16.40 – 17.25	Изборен – 8			Методологија со статистика – В - I	
5	11.00 – 11.45 17.30 – 18.15	Изборен – 9			Методологија со статистика – В - II	
6	11.50 – 12.35 18.20 – 19.05				Методологија со статистика – В - II	
7	12.40 – 13.25 19.10 – 19.55					

ФИЗИЧКО ВОСПИТУВАЊЕ - III - ГОДИНА

РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ВО СТУДИСКАТА 2018/2019 год. ПЕТТИ (ЗИМСКИ) СЕМЕСТАР

час	Време на одржување	ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЕДА	ЧЕТВРТОК	ПЕТОК
1	7.30 – 8.15 14 – 14.45		Изборен – 13	Медицина на спорт – В-II	Летно логорување Амфитеатар	Медицина на спорт – Т - Амфитеатар
2	8.20 – 9.05 14.50 – 15.35	Ракомет– Т Амфитеатар	Изборен – 14	Медицина на спорт – В-II	Психологија на ФЗОС – Т Амфитеатар	Медицина на спорт – Т - Амфитеатар
3	9.20 – 10.05 15.50 – 16.35	Ракомет– Т Амфитеатар	Изборен - 15	Медицина на спорт – В-I	Психологија на ФЗОС – Т Амфитеатар	Медицина на спорт – Т – Амфитеатар
4	10.10 – 10.55 16.40 – 17.25	Ракомет – В – I Народни херои	Ракомет – В – II Народни херои	Медицина на спорт – В-I	Психологија на ФЗОС – Т Амфитеатар	Медицина на спорт – Т - Амфитеатар
5	11.00 – 11.45 17.30 – 18.15	Ракомет – В – I Народни херои	Ракомет – В – II Народни херои		Психологија на ФЗОС – Т Амфитеатар	
6	11.50 – 12.35 18.20 – 19.05	Ракомет – В – II Народни херои	Ракомет – В – I Народни херои		Психологија на ФОВС - В Амфитеата	
7	12.40 – 13.25 19.10 – 19.55	Ракомет – В – II Народни херои	Ракомет – В – I Народни херои		Психологија на ФЗОС - В Амфитеатар	

ПРАКТИЧНАТА НАСТАВА ПО ПРЕДМЕТОТ РАКОМЕТ ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ВО СОПРТСКАТА САЛА НАРОДНИ ХЕРОИ, ВО ПЕРИОДОТ ОД 11 – 15.15 ЧАСОТ

ТРЕТА ГОДИНА - АМФИТЕАТАР НА ФФОСЗ

УЧЕБНА 2018/2019 год. – ПЕТТИ (ЗИМСКИ) СЕМЕСТАР

час	Време на одржување	ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЕДА	ЧЕТВРТОК	ПЕТОК
1	7.30 – 8.15 14 – 14.45				Летно логорување со планиарска тура	Медицина на спорт – Т - Амфитеатар
2	8.20 – 9.05 14.50 – 15.35	Амфитеатар Ракомет - Т			Амфитеатар Психологија на ФЗОС – Т	Медицина на спорт – Т - Амфитеатар
3	9.20 – 10.05 15.50 – 16.35	Амфитеатар Ракомет - Т			Амфитеатар Психологија на ФЗОС – Т	Медицина на спорт – Т – Амфитеатар
4	10.10 – 10.55 16.40 – 17.25				Амфитеатар Психологија на ФЗОС – Т	Медицина на спорт – Т - Амфитеатар
5	11.00 – 11.45 17.30 – 18.15				Амфитеатар Психологија на ФЗОС – Т	
6	11.50 – 12.35 18.20 – 19.05				Амфитеатар Психологија на ФЗОС - В	
7	12.40 – 13.25 19.10 – 19.55				Амфитеатар Психологија на ФЗОС - В	

ТРЕТА ГОДИНА - УЧИЛНИЦА - 2

РАСПОРЕД КОГА НАСТАВАТА Е ПРЕТПЛАДНЕ

УЧЕБНА 2018/2019 год. – ПЕТТИ (ЗИМСКИ) СЕМЕСТАР

час	Време на одржување	ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЕДА	ЧЕТВРТОК	ПЕТОК
1	7.30 – 8.15 14 – 14.45		Избоерн – 13	Медицина на спорт - В - I		
2	8.20 – 9.05 14.50 – 15.35		Изборен – 14	Медицина на спорт - В - I		
3	9.20 – 10.05 15.50 – 16.35		Изборен – 15	Медицина на спорт - В - II		
4	10.10 – 10.55 16.40 – 17.25			Медицина на спорт - В - II		
5	11.00 – 11.45 17.30 – 18.15					
6	11.50 – 12.35 18.20 – 19.05					
7	12.40 – 13.25 19.10 – 19.55					

ТРЕТА ГОДИНА - УЧИЛНИЦА - 2

РАСПОРЕД КОГА НАСТАВАТА Е ПОПЛАДНЕ

УЧЕБНА 2018/2019 год. – ПЕТТИ (ЗИМСКИ) СЕМЕСТАР

час	Време на одржување	ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЕДА	ЧЕТВРТОК	ПЕТОК
1	7.30 – 8.15 14 – 14.45					
2	8.20 – 9.05 14.50 – 15.35					
3	9.20 – 10.05 15.50 – 16.35		Избоерн – 13	Медицина на спорт - В - I		
4	10.10 – 10.55 16.40 – 17.25		Изборен – 14	Медицина на спорт - В - I		
5	11.00 – 11.45 17.30 – 18.15		Изборен – 15	Медицина на спорт - В - II		
6	11.50 – 12.35 18.20 – 19.05			Медицина на спорт - В - II		
7	12.40 – 13.25 19.10 – 19.55			Летно логорување со планиарска тура		

ТРЕТА ГОДИНА - СПОРТСКА САЛА НАРОДНИ ХЕРОИ

ПРЕТПЛАДНЕ - ПОПЛАДНЕ

УЧЕБНА 2018/2019 год. - ПЕТТИ (ЗИМСКИ) СЕМЕСТАР

час	Време на одржување	ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЕДА	ЧЕТВРТОК	ПЕТОК
1						
2						
3						
4	12.00 – 12.45	Ракомет – В - I	Ракомет – В – II			
5	12.50 – 13.35	Ракомет – В - I	Ракомет – В - II			
6	13.40 – 14.25	Ракомет – В – II	Ракомет – В - I			
7	14.30 – 15.15	Ракомет – В - II	Ракомет – В - I			

ПРАКТИЧНАТА НАСТАВА ПО ПРЕДМЕТОТ РАКОМЕТ ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ВО СОПРТСКАТА САЛА НАРОДНИ ХЕРОИ, ВО ПЕРИОДОТ ОД 11 – 15.15 ЧАСОТ

ФИЗИЧКО ВОСПИТУВАЊЕ IV - ГОДИНА

РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ВО СТУДИСКАТА 2018/2019 год. СЕДМИ (ЗИМСКИ) СЕМЕСТАР

час	Времена одржување	ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЕДА	ЧЕТВРТОК	ПЕТОК
1	7.30 – 8.15 14 – 14.45		Амфитеатар Боречки спортови 2– Т	Теорија и методика на сп. рекреација – Т Амфитеатар	Рекреација – В – I	Дидактика на ФОС – Т
2	8.20 – 9.05 14.50 – 15.35		Амфитеатар Боречки спортови 2– Т	Теорија и методика на сп. рекреација – Т Амфитеатар	Рекреација – В – I	Дидактика на ФОС – Т
3	9.20 – 10.05 15.50 – 16.35		Боречки спортови 2 – В – I ГРУПА	Боречки спортови 2 - В – II ГРУПА	Рекреација – В – I	Дидактика на ФОС – Т
4	10.10 – 10.55 16.40 – 17.25		Боречки спортови 2 - В – I ГРУПА	Боречки спортови 2 - В – II ГРУПА	Рекреација – В – I	Дидактика на ФОС – Т
5	11.00 – 11.45 17.30 – 18.15		Боречки спортови 2 - В – II ГРУПА	Боречки спортови 2 – В – I ГРУПА	Рекреација – В – II	Дидактика на ФОС – В
6	11.50 – 12.35 18.20 – 19.05	Изборен – УКИМ -2	Боречки спортови 2 - В – II ГРУПА	Боречки спортови 2 - В – I ГРУПА	Рекреација – В - II	Дидактика на ФОС – В
7	12.40 – 13.25 19.10 – 19.55	Изборен – УКИМ -3	Изборен – УКИМ -4	Рекреација – В – II	Рекреација – В – II	

ЧЕТВРТА ГОДИНА - УЧИЛНИЦА - 1

РАСПОРЕД КОГА НАСТАВАТА Е ПРЕТПЛАДНЕ УЧЕБНА 2018/2019 год. - ЗИМСКИ СЕМЕСТАР

час	Време на одржување	ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЕДА	ЧЕТВРТОК	ПЕТОК
1	7.30 – 8.15 14 – 14.45				Рекреација – В – I	Дидактика на ФОС – Т
2	8.20 – 9.05 14.50 – 15.35				Рекреација – В - I	Дидактика на ФОС – Т
3	9.20 – 10.05 15.50 – 16.35				Рекреација – В – I	Дидактика на ФОС – Т
4	10.10 – 10.55 16.40 – 17.25				Рекреација – В – II	Дидактика на ФОС – Т
5	11.00 – 11.45 17.30 – 18.15				Рекреација – В – II	Дидактика на ФОС – В
6	11.50 – 12.35 18.20 – 19.05	Изборен – УКИМ -2			Рекреација – В - I	Дидактика на ФОС – В
7	12.40 – 13.25 19.10 – 19.55	Изборен – УКИМ -3	Изборен – УКИМ -4		Рекреација – В – II	

ЧЕТВРТА ГОДИНА - УЧИЛНИЦА - 1

РАСПОРЕД КОГА НАСТАВАТА Е ПОПЛАДНЕ УЧЕБНА 2018/2019 год. – СЕДМИ (ЗИМСКИ) СЕМЕСТАР

час	Време на одржување	ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЕДА	ЧЕТВРТОК	ПЕТОК
1	7.30 – 8.15 14 – 14.45				Рекреација – В - I	
2	8.20 – 9.05 14.50 – 15.35		Дидактика на ФОС – В		Рекреација – В – II	
3	9.20 – 10.05 15.50 – 16.35				Рекреација – В – I	Дидактика на ФОС – Т
4	10.10 – 10.55 16.40 – 17.25				Рекреација – В - I	Дидактика на ФОС – Т
5	11.00 – 11.45 17.30 – 18.15				Рекреација – В – I	Дидактика на ФОС – Т
6	11.50 – 12.35 18.20 – 19.05	Изборен – УКИМ -2			Рекреација – В – II	Дидактика на ФОС – Т
7	12.40 – 13.25 19.10 – 19.55	Изборен – УКИМ -3	Изборен – УКИМ -4		Рекреација – В – II	Дидактика на ФОС – В

УЧЕБНА 2018/2019 год. - ЗИМСКИ СЕМЕСТАР

ЧЕТВРТА ГОДИНА - ГОЛЕМА СПОРТСКА САЛА

час	Време на одржување	ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЕДА	ЧЕТВРТОК	ПЕТОК
1	7.30 – 8.15 14 – 14.45					
2	8.20 – 9.05 14.50 – 15.35					
3	9.20 – 10.05 15.50 – 16.35		Боречки спортови 2 - В – I ГРУПА	Боречки спортови 2 – В – II ГРУПА		
4	10.10 – 10.55 16.40 – 17.25		Боречки спортови 2 - В – I ГРУПА	Боречки спортови - 2 - В – II ГРУПА		
5	11.00 – 11.45 17.30 – 18.15		Боречки спортови 2 - В – II ГРУПА	Боречки спортови 2 - В – I ГРУПА		
6	11.50 – 12.35 18.20 – 19.05		Боречки спортови 2 - В – II ГРУПА	Боречки спортови 2 - В – I ГРУПА		
7	12.40 – 13.25 19.10 – 19.55					

УЧЕБНА 2018/2019 год. - ЗИМСКИ СЕМЕСТАР

ЧЕТВРТА ГОДИНА - АМФИТЕАТАР НА ФФОСЗ

час	Време на одржување	ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЕДА	ЧЕТВРТОК	ПЕТОК
1	7.30 – 8.15 14 – 14.45			Теорија и методика на сп. рекреација - Т		
2	8.20 – 9.05 14.50 – 15.35			Теорија и методика на сп. рекреација - Т		
3	9.20 – 10.05 15.50 – 16.35					
4	10.10 – 10.55 16.40 – 17.25	Боречки спортови 2 – Т				
5	11.00 – 11.45 17.30 – 18.15	Боречки спортови 2 - Т				
6	11.50 – 12.35 18.20 – 19.05					
7	12.40 – 13.25 19.10 – 19.55					

РАСПОРЕД ЗА АМФИТЕАТАРОТ НА ФФОСЗ

УЧЕБНА 2018/2019 год. – ЗИМСКИ СЕМЕСТАР

час	Време на одржување	ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЕДА	ЧЕТВРТОК	ПЕТОК
1	7.30 – 8.15 14 – 14.45		Амфитеатар Методологија со статист. – ТI	Амфитеатар Теорија и методика на сп. рекреација - Т	Летно логорување со планинар. тура	Медицина на спорт - Т
2	8.20 – 9.05 14.50 – 15.35	Амфитеатар Ракомет – Т	Амфитеатар Методологија со статист. – Т	Амфитеатар Теорија и методика на сп. рекреација - Т	Психологија на ФЗОС – Т	Медицина на спорт – Т
3	9.20 – 10.05 15.50 – 16.35	Амфитеатар Ракомет – Т	Амфитеатар Соц.на ФЗОС - В - I	Амфитеатар Соц.на ФЗОС – Т	Психологија на ФЗОС – Т	Медицина на спорт – Т
4	10.10 – 10.55 16.40 – 17.25	Боречки спортови 2 – Т	Амфитеатар Соц.на ФЗОС - В - II	Амфитеатар Соц.на ФЗОС – Т	Психологија на ФЗОС – Т	Медицина на спорт - Т
5	11.00 – 11.45 17.30 – 18.15	Боречки спортови 2 – Т	Амфитеатар Физиологија – Т	Амфитеатар Педагогија –Т	Психологија на ФЗОС – Т	
6	11.50 – 12.35 18.20 – 19.05	Амфитеатар Методо. Со стат. – Т	Амфитеатар Физиологија – В	Амфитеатар Педагогија –Т	Психологија на ФЗОС – В	
7	12.40 – 13.25 19.10 – 19.55	Амфитеатар Методо. Со стат. – Т			Психологија на ФЗОС – В	

СПОРТСКА САЛА НАРОДНИ ХЕРОИ

УЧЕБНА 2018/2019 год. - ЗИМСКИ СЕМЕСТАР

час	Време на одржување	ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЕДА	ЧЕТВРТОК	ПЕТОК
1						
2						
3						
4	12.30 – 13.15	Гимнастика - В	Гимнастика - В	Ракомет – В - I		Ракомет – В - II
5	13.20 – 14.05	Гимнастика – В	Гимнастика - В	Ракомет – В - I		Ракомет – В - II
6	14.10 – 14.55	Гимнастика - В	Гимнастика - В	Ракомет – В – II		Ракомет – В - I
7	15.00 – 15.45	Гимнастика - В	Гимнастика - В	Ракомет – В - II		Ракомет – В - I

ПРАКТИЧНАТА НАСТАВА ПО ПРЕДМЕТОТ РАКОМЕТ ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ВО СОПРТСКАТА САЛА НАРОДНИ ХЕРОИ, ВО ПЕРИОДОТ ОД 11.30 – 15.45 ЧАСОТ

РАСПОРЕД ЗА УЧИЛНИЦА – 1

УЧЕБНА 2018/2019 год. - ЗИМСКИ СЕМЕСТАР

УЧИЛНИЦА - 1

час	Време на одржување	ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЕДА	ЧЕТВРТОК	ПЕТОК
1	7.30 – 8.15 14 – 14.45				Рекреација – В – I	Дидактика на ФОС – Т
2	8.20 – 9.05 14.50 – 15.35	Теорија и методика на сп. рекреација - Т	Дидактика на ФОС – В		Рекреација – В - I	Дидактика на ФОС – Т
3	9.20 – 10.05 15.50 – 16.35	Теорија и методика на сп. рекреација - Т			Рекреација – В – I	Дидактика на ФОС – Т
4	10.10 – 10.55 16.40 – 17.25				Рекреација – В – II	Дидактика на ФОС – Т
5	11.00 – 11.45 17.30 – 18.15				Рекреација – В – II	Дидактика на ФОС – В
6	11.50 – 12.35 18.20 – 19.05	Изборен – УКИМ -2			Рекреација – В - I	Дидактика на ФОС – В
7	12.40 – 13.25 19.10 – 19.55	Изборен – УКИМ -3	Изборен – УКИМ -4		Рекреација – В – II	

РАСПОРЕД ЗА УЧИЛНИЦА – 2

УЧЕБНА 2018/2019 год. - ЗИМСКИ СЕМЕСТАР

УЧИЛНИЦА - 2

час	Време на одржување	ПОНЕДЕЛНИК	ВТОРНИК	СРЕДА	ЧЕТВРТОК	ПЕТОК
1	7.30 – 8.15 14 – 14.45	Изборен – 7	Изборен – 13	Медицина на спорт - В - I	Методологија со статистика – В – I	
2	8.20 – 9.05 14.50 – 15.35	Изборен – 8	Изборен – 14	Медицина на спорт - В - I	Методологија со статистика – В - I	
3	9.20 – 10.05 15.50 – 16.35	Изборен – 9	Изборен – 15	Медицина на спорт - В - II	Методологија со статистика – В - II	
4	10.10 – 10.55 16.40 – 17.25			Медицина на спорт - В - II	Методологија со статистика – В - II	
5	11.00 – 11.45 17.30 – 18.15					
6	11.50 – 12.35 18.20 – 19.05					
7	12.40 – 13.25 19.10 – 19.55					